

**771.**

Врз основа на член 27 став 9 и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 10.2.2016 година донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

## Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 6/2007, 88/2007, 4/2012 и 84/2014) (во понатамошниот текст: Правилник) во член 2 став 1, зборовите „/продажбата на сопствени акции,, се бришат.

Во член 2 од Правилникот, ставот (3) се брише, а ставот (4) станува став (3).

## Член 2

Во Правилникот, во член 3, во ставот (5), алинеа 1, зборовите „односно продажба на сопствени акции,, се бришат.

Во Правилникот, во член 3, во ставот (5), алинеите 2, 3, 4 и 5 се бришат.

Во Правилникот, во член 3, се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) При издавање на обезбедени обврзници по пат на приватна понуда, до Комисијата се доставуваат следните документи:

– Договор за застапување склучен меѓу издавачот на обезбедените обврзници и заедничкиот застапник;

– Договор за залог на недвижниот имот што служи како обезбедување склучен меѓу издавачот на обезбедените обврзници и заедничкиот застапник;

– Доказ за упис на залогот на недвижниот имот во соодветниот регистар согласно Законот за договорен залог;

– Извештај од овластен проценител за вредноста на недвижниот имот што служи како обезбедување.

## Член 3

Во Образецот БПП, во Делот IV „Податоци за емицијата на хартиите од вредност /за продажбата на сопствени акции,, во насловот и во точките кои се составен дел на овој дел, зборовите: „/за продажбата на сопствени акции,,; „/продажба на сопствени акции,,; „/бројот на сопствени акции што се нудат за продажба,,; „/на сопствените акции што се нудат за продажба; „/на продажбата на сопствени акции,,; /сопствените акции што се нудат за продажба,, и „/продажбата на сопствени акции,, секаде каде што се содржани се бришат.

Во Образецот БПП во делот V „Изјава од одговорното лице (т.е. одговорните лица) на издавачот,, графите од вториот ред заедно со текстот содржан во нив, се бришат.

## Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.

## Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-92/3  
10 февруари 2016 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

**772.**

Врз основа на член 27 став 9 и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 10.2.2016 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНА НА СООПШТЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА**

## Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на соопштението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда (Службен весник на РМ бр. 110/2006 и 84/2014) (во понатамошниот текст: Правилник) во член 1 зборовите: „и на соопштението за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда,, се бришат.

## Член 2

Во член 2 став 1 од Правилникот, бројот „27,, се заменува со бројот „28,,.

Во член 2 став 2 од Правилникот, зборовите „и продажба на сопствени акции,, како и запирката и зборовите „, член 25,, се бришат.

## Член 3

Во член 3 став 1 од Правилникот, зборовите „и соопштението за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда,, се бришат.

Во член 3 став 2 од Правилникот, зборовите „и соопштението за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда,, и „/продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда,, се бришат.

## Член 4

Во член 4 став 1 од Правилникот, зборовите „соопштението за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда,, се бришат.

Во член 4 став 1 точка 1 од Правилникот, зборовите „/барањето за продажба на сопствени акции,, се бришат.

Во член 4 став 1 точка 2 од Правилникот, зборовите „/на актот за продажба на сопствени акции,, се бришат.

Во член 4 став 1 точка 4 и точка 5 од Правилникот, зборовите „/барањето за продажба на сопствени акции,, се бришат.

Во член 4 став 1 точка 6 од Правилникот, зборовите „/за понудата за продажба на сопствени акции,, се бришат.

Во член 4 став 1, точка 6, потточка 6.1. од Правилникот, зборовите „/бројот на сопствени акции што се нудат за продажба,, се бришат.

Во член 4 став 1, точка 6, потточка 6.2. од Правилникот, зборовите „/на понудата за продажба на сопствени акции,, се бришат.

Во член 4, по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„(3) Доколку приватната понуда на хартии од вредност се однесува на обезбедени обврзници, соопштението содржи и основни информации за недвижниот имот што служи како обезбедување и основни информации за заедничкиот застапник на имателите на обезбедени обврзници.

#### Член 5

Во член 5 став 1 од Правилникот, зборовите „односно соопштението за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда, и „за продажба на сопствени акции,“ се бришат.

Во член 5 став 2 од Правилникот, зборовите „односно соопштението за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда,“ се бришат.

#### Член 6

Во член 6 од Правилникот, зборовите „за продажба на сопствени акции,“ се бришат.

#### Член 7

Во член 7 од Правилникот, зборовите „за продажба на сопствени акции,“ се бришат.

#### Член 8

Во Образецот С-ПП на Правилникот, во насловот и во текстот содржан во графите, зборовите „продажба на сопствени акции,“ „барањето за продажба на сопствените акции,“ „на актот за продажба на сопствени акции,“ „за понудата за продажбата на сопствени акции,“ „бројот на сопствени акции што се нудат за продажба,“ „на понудата за продажба на сопствени акции,“ секаде каде што се содржани, се бришат.

#### Член 9

Во Образецот С-ПП на Правилникот, се додаваат следните графи:

Основни податоци за недвижниот имот што служи како обезбедување (податоците се даваат кога станува збор за приватна понуда на обезбедени обврзници)	
- Опис на недвижниот имот и	
- Проценета вредност	
Основни податоци за заедничкиот застапник (податоците се даваат доколку станува збор за приватна понуда на обезбедени обврзници)	
- фирма	
- седиште и	
- матичен број на правното лице.	

#### Член 10

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржина на соопштението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда.

#### Член 11

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-93/3  
10 февруари 2016 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

#### 773.

Врз основа на член 112 став 3, член 112-б, член 112-в, член 112-г, член 112-д, член 112-ќ, член 112-е, член 112-з, член 112-с, член 112-и, член 112-ј, член 112-љ, член 112-н и член 190 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 10.2.2015 година, донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

#### Член 1

Во Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија бр. 102/2014) член 2 став (2) се менува и гласи: „Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит ги врши одговорно лице определено од страна на претседателот на Комисијата.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Одговорното лице од став (2) за својата работа ќе добива една третина од просечната нето плата на РМ за секоја одржана испитна сесија за што Комисијата донесува решение.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5) соодветно.

#### Член 2

Во членот 3 став (2) се менува и гласи:

„(2) Комисијата на својата веб страна и во дневен печат објавува соопштение со кое ги известува заинтересираните кандидати за организирање на обука и стручен испит за работење со хартии од вредност најмалку 20 дена пред почетокот на обуката, како и начинот на пријавување на заинтересираните лица.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Комисијата со решение утврдува дали кандидатот кој поднесол барање за следење обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност ги исполнува условите за следење на обуката и полагање на стручниот испит.“

#### Член 3

Во членот 4 ставот (3) се брише.

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4) соодветно.

#### Член 4

Во членот 5 став (2) зборовите „за секоја обука“ се бришат.

#### Член 5

Во членот 8 став (1) точка 2 се брише.

Во став (1) точките 3 и 4 стануваат точки 2 и 3 соодветно.

#### Член 6

Во член 10 став (3) се менува и гласи:

„(3) Комисијата за секоја од обуките организира минимум две сесии. Во рамките на секоја од сесиите Комисијата определува термини за полагање.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„По завршување на обуката Комисијата за спроведување на стручниот испит во испитниот календар однапред определува термини за полагање на истиот. Ко-